



Врз основа на член 22, став 1, точка 6; од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), а во врска со дел II Проектни активности, точка 2. Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош од Програмата за активностите на Општина Карпош во областа на спортот за 2022 година („Службен гласник на Општина Карпош бр. 23/2021, 03/2022), а во врска со член 2 од Одлуката за објавување на Оглас за Стипендии за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош во учебната 2021/22 година бр. 09-439/14 од 31.01.2022 година („Службен гласник на Општина Карпош бр. 03/2022) Општина Карпош објавува

ОГЛАС

за доделување на Стипендии за за талентирани спортисти, жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за учебната 2021/22 година

I. Услови за доделување стипендија

- Да се жители на општината Карпош (адреса на живеење),
- Потврда од училиштето дека спортистот е редовен ученик во VIII или IX одделение во општинските основни училишта од подрачјето на општина Карпош,

II. Критериуми за доделување стипендија

Спортистот е потребно е да има постигнување на индивидуални спортски резултати, потврдени од матичните национални спортски федерации и да се во согласност со календарот на натпревари на националните федерации за периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година и од 01.01.2022 до 31.01.2022 година:

- државно првенство , освоено индивидуално I место (1 бод);
- државно првенство , освоено индивидуално II место (0,5 бода);
- награда за индивидуални постигнување на државно првенство (3 бода);
- Балканско првенство од I до II место (4 и 3 бода) и
- репрезентативец на Македонија, да има учество на еден натпревар и да се наведе кога, каде и со кој противник бил натпреварот (да се достави копија од записник, билтен или друг доказ од натпреварот), (3 бода);

Останати успеси и резултати кои не се во согласност и организација со календарот на натпревари од национални и меѓународни спортски федерации, нема да се земат предвид.

III. Потребни документи

- Биографија на спортистот,
- Потврда од училиштето дека спортистот е редовен ученик во VIII или IX одделение во учебната 2021/22 година во општинските основни училишта од подрачјето на општина Карпош.
- Потврда од клуб дека е нивен член (фотокопија од легитимација)
- Важечки документ (потврда) издадена од националната федерација за спортските успеси и резултати во периодот од 01.01.2021 година до 31.12.2021 година и од 01.01.2022 до 31.01.2022 година и
- Изјава од родител/старател дека кандидатот (ученикот) не е примател на друга стипендија по било кој основ и во било која област.

IV. Висината на стипендијата и рангирање

Висината на стипендијата ќе изнесува 3.000,00 и 2.500,00 денари месечно за четири месеци во текот на учебната 2021/2022 година.

За освоени до 2,50 бода, висината на стипендијата изнесува 2.500,00 денари.

За освоени три и повеќе бода, висината на стипендијата изнесува 3.000,00 денари.

V. Начин на пријавување

Документите се доставуваат во затворено плико во Архивата на Општина Карпош (барака 2) или по пошта на ул. Радика бр. 9 – Скопје, со назнака „За доделување на Стипендии за талентирани спортисти жители на Општина Карпош кои учат во VIII и IX одделение во општинските основни училишта на подрачјето на Општина Карпош за 2021/22 година.

VI. Рок за поднесување на документи

Рокот за поднесување на документите е заклучно со 14.02.2022 година.

Документите на кандидатите кои не се комплетни и ненавремено доставени нема да бидат разгледувани.

Напомена: Еден кандидат може да оствари право само на една стипендија. Кандидатите кои аплицирале - конкурирале за повеќе различни стипендии по објавени огласи (спорт или образование) од Општина Карпош и ги исполнуваат условите за добивање на повеќе од една стипендија, ќе добијат известување од службите во општината и врз основа на сопствен избор ќе се определат за една од стипендиите.

ОПШТИНА КАРПОШ